

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 205

7 октомври 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3222. Решение за прогласување на Чинар – Охрид за природна реткост	2	3227. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	13
3223. Решение за прогласување на Даб благуи - с. Бели за природна реткост....	2	3228. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	13
3224. Решение за прогласување на Црна дудинка - Лесново за природна реткост	5	3229. Исправка на Правилник за начинот на пренос на средствата во Фондот на ПИОСМ	14
3225. Решение за прогласување на Карактеристичен геолошки профил - Звегор за природна реткост.....	5	3230. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт	15
3226. Правилник за планирање, проектирање, подигање и одржување на зеленилото	10	Огласен дел	1-96

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 3222.

Врз основа на член 92 став (3) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЧИНАР – ОХРИД ЗА ПРИРОДНА РЕТКОСТ

Член 1

Се прогласува за природна реткост единечното дрво од Чинар (*Platanus orientalis*) кое се наоѓа на плоштадот "Чинар" во Охрид.

Член 2

Називот на природната реткост е "Чинар - Охрид".

Член 3

Природната реткост Чинар-Охрид се наоѓа на плоштадот "Чинар" во Охридската чаршија, на КО Охрид 3, на КП бр. 14894, општина Охрид според територијалната поделба на Република Северна Македонија Чинарот е лоциран на подрачјето на општина Охрид. Ова е најстариот Чинар во Охрид.

Положба на Чинарот - Охрид според Гаус-Кригеровата проекција е со следните правоаголни координати:

x = 4552510.31

y = 7483670.10

Член 4

Со природната реткост Чинар - Охрид управува општина Охрид, а во име на општината, градоначалникот на општина Охрид (во натамошниот текст: градоначалникот).

Член 5

Со цел да се спречи оштетување, уништување и нагдување на природната реткост како и извршување на други активности од страна на физички и правни лица, со кои директно или индиректно може да се загрози природната реткост, градоначалникот се грижи и презема активности за чување и одржување на природната реткост Чинар - Охрид заради спречување на:

- палење оган во близина на Чинар - Охрид или опожарување;
- сечење и кршење на гранки и кинење на листови;
- оштетување на дрвесината на стеблото;
- поставување на табли и други материјали на стеблата;
- истакнување на соопштенија и друг рекламен материјал на природната реткост;
- расфрлање на отпад и шуг во близина на стеблото и неговата непосредна околина;
- исфрлување на отпадни масла од моторни возила и отпадни води во близина на корените од чинарот;
- употреба на хемиски препарати во непосредна околина на стеблото и
- вршење на други активности кои можат да придонесат за изменување на пејсажниот и визуелниот изглед на стеблото, ограничување или нарушување на кореновиот систем и нарушување на интегритетот и природниот изглед на природната реткост.

Член 6

Заради заштита на природната реткост, градоначалникот:

- спроведува заштитно-конзерваторски мерки во соработка со стручен конзерваторски тим од експерти (миколошки испитувања, премачкување со заштитно-еколошки средства, поткастрување на гранки, стабилизирање на деблото и гранките др.) по добиено мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање;

- спроведува мерки за санација/ревитализација на стеблото и крошната во соработка со стручен конзерваторски тим од експерти по добиено мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање. Санацијата/ревитализацијата на стеблото се изведува вон вегетациониот период (есен-зима), а просторот околу стеблото треба соодветно да се заштити од минувачи;

- спроведува научни истражувања на Чинарот-Охрид по добиена дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање;

- спроведува континуиран мониторинг на здравствената состојба и механичка стабилност на стеблото;

- ја означува природната реткост со поставување на информативна табла на која ќе бидат наведени основните податоци за природната реткост;

- спроведува активности за едукација на локалното население за потребата од заштита и зачувување на природната реткост и

- врши промоција на природната реткост како туристичка дестинација пред домашната и меѓународната јавност.

Спроведувањето на активности и дејствија на природната реткост како што се изградба на пристапни патеки и уредување на места за одмор, спроведување на други активности за уредување и користење на просторот на природната реткост се врши на начин со кој се обезбедува висок степен на заштита на биолошката и пределската разновидност во насока на обезбедување на соодветно управување со природната реткост.

Член 7

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.13-5051/1
25 септември 2019 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Насер Нуредини, с.р.

3223.

Врз основа на член 92 став (3) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр .67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДАБ БЛАГУН - С. БЕЛИ ЗА ПРИРОДНА РЕТКОСТ

Член 1

Се прогласува за природна реткост поединечното дрво од Даб благуна - с. Бели (*Quercus pubescens* Willd.) кое се наоѓа во дворното место на Манастирот "Свети Илија".

Член 2

Називот на природната реткост е „Даб благуна - с. Бели“.

Член 3

Природната реткост Даб благун - с. Бели се наоѓа на 1,5 км северозападно од населеното место Бели, на ритчесто возвишение во дворното место на манастирот „Св. Илија“ на надморска височина од 576 метри, во општина Кочани.

Вкупната височина на дрвото Даб благун – с. Бели е 19 метри, а обемот на стеблото на градна височина е 5,90 метри. Вкупната крошна на дрвото Даб благун – с. Бели е асиметрична и широко разгранета, а кон страните на светот е следната:

- југ 14,30 метри,
- југоисток 10,60 метри,
- запад 9,10 метри,
- југозапад 10,50 метри,
- север 9,50 метри,
- северозапад 7,80 метри,
- исток 2,40 метри и
- североисток 8,90 метри.

Положбата на Даб благун - с. Бели според географската координативна мрежа е со следните координати:

СГШ: 410° 56' 11.88''

ИГД: 220° 22' 40.80'' (Според Гринич)

Картографскиот приказ на локацијата на природната реткост Даб благун – с. Бели според Гаус – Кригеровата картографска мрежа е даден во Прилог кој е составен дел на ова решение.

Локацијата на Даб благун – с. Бели е со следните координати:

x = 4644585 y = 7614258

Член 4

Со природната реткост Даб благун - с. Бели управува општина Кочани, а во име на општината, градоначалникот на општина Кочани (во натамошниот текст: градоначалникот).

Член 5

Со цел да се спречи оштетување, уништување и нагдување на природната реткост како и извршување на други активности од страна на физички и правни лица, со кои директно или индиректно може да се загрози природната реткост Даб благун - с. Бели, градоначалникот се грижи и презема активности за чување и одржување на природната реткост заради спречување на:

- палење оган во близина на стеблото или негово опожарување;
- сечење и кршење гранки;
- кинење на листови и желади;
- оштетување на дрвесината на стеблото;
- напад од инсекти и габи;
- поставување на табли и други материјали на стеблото;

- засадување на дрвја во близина на дабот, кои ќе го загрозуваат пејзажот од дабот, а особено не алохтони видови како што се чампреси, албиција, кисело дрво;

- расфрлање на отпад и шут во близина на стеблото и

- вршење на други активности што можат да придонесат за изменување на пејзажниот и визуелен изглед на стеблото, како и загрозување на неговиот биолошки опстанок.

Член 6

Заради заштита на природната реткост, градоначалникот:

- спроведува заштитно-конзерваторски мерки (подобрување на статичко обезбедување на разграноците од дрвото, мерки за регулирање на популациите од инсекти што влијаат врз физиолошката стабилност и оштетувања на дрвото и остранување или третман на околните пенушки со инсектициди и други препарати) во соработка со стручен конзерваторски тим од експерти, по добиено мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање;

- спроведува научни истражувања на Даб благун-с. Бели во соработка со стручен конзерваторски тим од експерти (особено истражувања за состојбата со напади од инсекти и на околните дрвја од каде може да се пренесуваат и размножуваат одредени штетници), по добиена дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање;

- спроведува континуиран мониторинг на здравствената состојба на дрвото, како и развојот и размножувањето на инсекти, кои значително можат да ја загрозат неговата здравствена состојба;

- ја означува природната реткост со поставување на информативна табла на која ќе бидат наведени основните податоци за природната реткост;

- спроведува едукација на локалното население за потребата од заштита и зачувување на природната реткост и

- врши промоција на природната реткост како туристичка дестинација пред домашната и меѓународната јавност.

Член 7

Спроведувањето на активности и дејствија на природната реткост како што се изградба на пристапни патеки и уредување на места за одмор, како и спроведување на други активности за уредување и користење на просторот на природната реткост се врши на начин со кој се обезбедува висок степен на заштита на биолошката и пределската разновидност во насока на обезбедување на соодветно управување со природната реткост.

Член 8

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.13-5054/1
25 септември 2019 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Насер Нуредини, с.р.

3224.

Врз основа на член 92 став (3) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЦРНА ДУДИНКА
- ЛЕСНОВО ЗА ПРИРОДНА РЕТКОСТ**

Член 1

Се прогласува за природна реткост единечно дрво од црна дудинка (*Morus nigra* L.), кое се наоѓа во дворното место на Манастирот „Свети Гаврил Лесновски“.

Член 2

Називот на природната реткост е „Црна дудинка - Лесново“.

Член 3

Природната реткост Црна дудинка - Лесново се наоѓа на надморска височина од 880 метри во Источен плански регион, во непосредна близина на населеното место Лесново, во општина Пробиштип.

Положбата на Црната дудинка - Лесново според Гаус-Кригеровата проекција:

1) По географски координати:

СГШ 42° 00' 46.32"

ИГД 22° 14' 00.42" (Според Гринич)

2) По правоаголни координати

x = 4652868

y = 7602150

Член 4

Со природната реткост Црна дудинка - Лесново управува општина Пробиштип, а во име на општината, градоначалникот на општина Пробиштип (во натамошниот текст: градоначалникот).

Член 5

Со цел да се спречи оштетување, уништување и нагдување на природната реткост како и извршување на други активности од страна на физички и правни лица, со кои директно или индиректно може да се загрози природната реткост Црна дудинка - Лесново, градоначалникот се грижи и презема активности за чување и одржување на природната реткост заради спречување на:

- палење оган во близина на стеблото или негово опожарување;

- сечење и кршење гранки;

- кинење на листови;

- напад од инсекти и габи;

- оштетување на дрвесината на стеблото;

- поставување на табли и други материјали на стеблото;

- расфрлање на отпад и шут во близина на стеблото и

- вршење на други активности што можат да придонесат за изменување на пејзажниот и визуелен изглед на стеблото, како и загрозување на неговиот биолошки опстанок.

Член 6

Заради заштита на природната реткост, градоначалникот спроведува:

- заштитно-конзерваторски мерки (статичко обезбедување на разграноките од дрвото, употреба на фунгициди во рана пролет заради сузбивање на габи, отстранување на сите тревести растенија, паднати листови и друг растителен материјал под дрвото со цел да се елиминираат спорите од торбестата габа *Cercospora moricola* Cooke, отстранување на инфицирани листови и гранчиња од дрвото, отстранување или третман на околните пенушки со инсектициди и др.) во соработка со стручен конзерваторски тим од експерти, по добиено мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање;

- научни истражувања на црната дудинка во соработка со стручен конзерваторски тим од експерти (особено истражувања за состојбата со напади од инсекти и на околните дрвја од каде може да се пренесуваат и намножуваат одредени штетници-поткоренјаци кои можат да бидат опасност за Црната дудинка), по добиена дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање;

- континуиран мониторинг на здравствената состојба на дрвото, како и развојот и намножувањето на инсекти, кои значително можат да ја загрозат неговата здравствена состојба;

- означување на природната реткост со поставување на информативна табла на која ќе бидат наведени основните податоци за природната реткост;

- едукација на локалното население за потребата од заштита и зачувување на природната реткост и

- промоција на природната реткост како туристичка дестинација пред домашната и меѓународната јавност.

- Соработка со Македонската Православна Црква, Брегалничка епархија, Манастир „Свети Гаврил Лесновски“ при управување со природната реткост.

Член 7

Спроведувањето на активности и дејствија во непосредната околина на природната реткост Црна дудинка-Лесново, како што се изградба на пристапни патеки и уредување на места за одмор, како и спроведување на други активности за уредување и користење на просторот во непосредната околина на природната реткост, се врши на начин со кој се обезбедува висок степен на заштита на биолошката и пределската разновидност во насока на обезбедување на соодветно управување со природната реткост.

Член 8

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.13-5059/1

25 септември 2019 година

Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,

Насер Нуредини, с.р.

3225.

Врз основа на член 92 став (3) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16,63/16 и 113/18), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧЕН
ГЕОЛОШКИ ПРОФИЛ - ЗВЕГОР ЗА ПРИРОДНА
РЕТКОСТ

Член 1

Се прогласува за природна реткост Карактеристичниот геолошки профил - Звегор кој се наоѓа на подрачјето на Општина Делчево, село Звегор, КО Звегор.

Член 2

Називот на природната реткост е Карактеристичен геолошки профил – Звегор.

Член 3

Локалитетот на Карактеристичниот геолошки профил - Звегор се наоѓа на околу 0,5-1 км северно од селото Звегор, во Општина Делчево, КО Звегор на надморска висина од 740-850 метри на источните падини на возвишението Илин камен до патот кој води за граничниот премин со Република Бугарија односно паралелно со него, зафаќајќи површина од 7,8 хектари.

Положбата на Карактеристичниот геолошки профил - Звегор според географската

координативна мрежа е со следните координати:

СГШ: 41° 58' 22. 75''

ИГД: 22° 49' 11. 45'' (според Гринич)

Картографскиот приказ на влезот Карактеристичниот геолошки профил - Звегор според Гаус – Кригеровата картографска мрежа е даден во Прилог 1 кој е составен дел на ова решение.

Влезот на Карактеристичниот геолошки профил - Звегор е со следните координати:

X= 4649305

Y= 7650809

Координатите на границата на природната реткост Карактеристичниот геолошки профил - Звегор во Државен координатен систем се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение.

Член 4

Со природната реткост Карактеристичен геолошки профил - Звегор управува општина Делчево, а во име на општината, градоначалникот на општина Делчево (во натамошниот текст: градоначалникот).

Член 5

Со цел да се спречи оштетување, уништување и нагрдување на природната реткост како и извршување на други активности од страна на физички и правни лица, со кои директно или индиректно може да се загрози природната реткост, градоначалникот се грижи и презема активности за чување и одржување на природната реткост заради спречување на:

- секаков вид градежни активности без претходна стручна анализа и проценка за евентуално проширување на патот кон граничниот премин со Република Бугарија, ископи, минирање и сл.;

- изведување каков било вид земјени работи на локалитетот на Карактеристичниот геолошки профил - Звегор (зарамнување, насипување и сл.);

- пренамена на земјиштето на локалитетот (од шумско во земјоделско и сл.) ;

- шумско-уредувачки и експлоатациони работи на локалитетот и неговата околина;

- оградување на локалитетот;

- изградба на стопански и нестопански содржини и објекти во непосредна околина на локалитетот (освен туристичко-рекреативни);

- предизвикување пожари на локалитетот и во неговата поширока околина и

- фрлање отпадоци, смет, градежен шут и друг материјал на локалитетот и неговото опкружување.

Заради заштита, зачувување и промоција на природната реткост градоначалникот:

- спроведува заштитно промотивни мерки во соработка со стручни лица/експерти од областа на гео наследство, геологија и геоморфологија,

- спроведува научни истражувања по претходно добиена дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање,

- спроведува мониторинг на природната состојба и евентуалните промени на природната реткост;

- го уредува просторот околу природната реткост,

- ја означува природната реткост со поставување на информативна табла на прегледно место, на која се наведени основните податоци за природната реткост,

- спроведува активности за едукација на локалното население за потребата од заштита и зачувување на природната реткост и

- врши промоција на природната реткост како туристичка дестинација пред домашната и меѓународната јавност.

Спроведувањето на активности и дејствија во границите на природната реткост како што се изградба на пристапни патеки и уредување на места за одмор, како и спроведување на други активности за уредување и користење на просторот на природната реткост се врши на начин со кој се обезбедува висок степен на заштита на биолошката и пределската разновидност во насока на обезбедување на соодветно управување со природната реткост.

Член 6


Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија".

Бр.13-5065/1
25 септември 2019 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Насер Нуредини, с.р.

Прилог 1

Картографски приказ на влезот на Карактеристичен гелошки профил - Звегор според Гаус – Кригера
картографска мрежа



Прилог 2

Координати на границата на Карактеристичен геолошки профил – Звегор во Државен координатен систем

рб	Y	x
1	7650661	4649025
2	7650651	4649038
3	7650632	4649062
4	7650625	4649081
5	7650606	4649094
6	7650587	4649106
7	7650568	4649128
8	7650570	4649149
9	7650581	4649165
10	7650596	4649176
11	7650625	4649174
12	7650654	4649164
13	7650667	4649144
14	7650674	4649134
15	7650683	4649127
16	7650705	4649126

32	7650848	4649407
33	7650857	4649427
34	7650862	4649447
35	7650873	4649473
36	7650878	4649502
37	7650882	4649524
38	7650886	4649546
39	7650894	4649563
40	7650891	4649574
41	7650902	4649595
42	7650904	4649617
43	7650908	4649639
44	7650913	4649658
45	7650925	4649669
46	7650942	4649659
47	7650942	4649646
48	7650942	4649631

64	7650915	4649372
65	7650911	4649360
66	7650908	4649347
67	7650900	4649338
68	7650891	4649326
69	7650856	4649296
70	7650850	4649283
71	7650848	4649271
72	7650837	4649249
73	7650831	4649224
74	7650824	4649218
75	7650816	4649204
76	7650799	4649182
77	7650790	4649166
78	7650781	4649155
79	7650777	4649147
80	7650768	4649131

17	7650725	4649155
18	7650731	4649176
19	7650739	4649198
20	7650750	4649208
21	7650760	4649220
22	7650775	4649237
23	7650788	4649253
24	7650799	4649269
25	7650805	4649291
26	7650810	4649313
27	7650818	4649333
28	7650820	4649349
29	7650822	4649364
30	7650835	4649383
31	7650845	4649396

49	7650943	4649608
50	7650949	4649579
51	7650953	4649546
52	7650964	4649499
53	7650972	4649481
54	7650984	4649465
55	7651000	4649456
56	7651014	4649453
57	7651019	4649440
58	7650997	4649436
59	7650963	4649436
60	7650949	4649435
61	7650942	4649424
62	7650932	4649413
63	7650921	4649388

81	7650761	4649117
82	7650750	4649097
83	7650743	4649081
84	7650733	4649067
85	7650725	4649055
86	7650712	4649043
87	7650704	4649033
88	7650693	4649026
89	7650683	4649024
90	7650674	4649024
91	7650668	4649022

3226.

Врз основа на член 12 став (3) точка 1) од Законот за урбано зеленило („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/18), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ПОДИГАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛОТО

1. Општа одредба

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат планирањето, проектирањето, подигањето и одржувањето на зеленилото, како и формата и содржината на Зелениот катастар, Стратегијата за развој на зеленилото, Основниот план за подигање и развој на зеленилото, како и Годишната оперативна програма за подигање и одржување на зеленилото.

2. Зелен катастар

Член 2

Зелениот катастар е попис на урбаното зеленило и претставува основа за изработка и следење на спроведувањето на Стратегијата за развој на зеленилото, Основниот план за подигање и развој на зеленилото и Годишната оперативна програма за подигање и одржување на зеленилото.

Член 3

(1) Со Зелениот катастар се врши евидентирање на:
а) површината на урбаното зеленило според намената и типот утврдени со членовите 8, 9, 10 и 11 од Законот за урбано зеленило и

б) локацијата и атрибутите/карактеристиките на секое одделно дрво и грмушка што се засадени на овие зелени површини и тоа како минимум:

1. идентификационен број,
2. типологија на видот, утврдена со неговото латинско и народното име,
3. висина,
4. ширина на крошната,
5. старост,
6. состојба (здравје, или индикација за болест),
7. потребна интервенција на дрвото, кастрење или сечење во краен случај и
8. друго, во зависност од карактеристиките на видот.

(2) Информациите за секое одделно дрво и грмушка се обезбедуваат според претходно утврдена листа на атрибути / карактеристики кои се изработени од страна на стручни лица од областа на урбаното зеленило и шумарството.

Член 4

(1) Информациите кои се однесуваат на зелените површини и атрибутите / карактеристиките на одделните дрва и грмушки се евидентираат во веб базирана софтверска апликација, а се обезбедуваат преку теренско снимање со помош на мобилна GIS апликација.

(2) Површините под урбано зеленило – тревници и цветни површини, вклучувајќи ја и придружната инфраструктура во функција на урбаното зеленило, се дигитализирани во вид на полигони.

(3) Податоците за локацијата на површините под урбано зеленило и на одделните дрва и грмушки се геореференцирани и истите се нанесуваат на ажурирана геодетска подлога.

(4) За секој полигон е утврден типот на урбаното зеленило од членовите 8, 9, 10 и 11 од Законот за урбано зеленило.

(5) Дрвенестите и грмушестите видови растенија локациски се одредени како точки. За секоја точка се поврзани атрибутите / карактеристиките на секое дрво/грмушка.

3. Стратегија за развој на зеленилото

Член 5

(1) Стратегијата содржи текстуален и графички дел со нумерички податоци и истата се спроведува во фаза на нацрт и предлог.

(2) Во текот на фазата на Нацрт-Стратегија се спроведуваат консултации со засегнатите страни. Во Предлог-Стратегијата се интегрираат релевантните препораки и забелешки добиени од засегнатите страни во текот на консултациите.

(3) Стратегијата како минимум ги опфаќа следните информации:

а) Анализа на состојбата и потенцијалите за развој на урбаното зеленило (текстуален и графички дел),

б) Визија, стратешки цели и индикатори за следење на развојот на урбаното зеленило (текстуален дел) и

в) Акциски план за унапредување и развој на урбаното зеленило (текстуален и графички дел).

Член 6

(1) Анализата на состојбата и потенцијалите за развој на урбаното зеленило од член 5 став (3) точка а) од овој правилник ги разработува следните аспекти:

а) Правна и институционална рамка за развој и унапредување на урбаното зеленило, засегнати страни, трендови на урбанистичното планирање и третман на урбаното зеленило и поврзаност на Стратегијата за развој на зеленилото со други локални стратегии и планови (текстуален дел);

б) Демографски профил на населението и негова дистрибуција на територијата на градот (текстуален и графички дел);

в) Климатски, морфолошки, пејсажни и визуелни карактеристики на градот и улогата на урбаното зеленило во нивното унапредување (текстуален и графички дел);

г) Природни и полуприродни екосистеми, биолошка разновидност и биотопско картирање (текстуален и графички дел);

д) Мрежа на урбаното зеленило:

1. Јавно и останато зеленило со површина поголема од 1 хектар и тоа: локација и површина, еколошки и биолошки ресурси и заштитени подрачја (текстуален и графички дел) и

2. Зелени површини покрај водни тела и во состав на патна, комунална, енергетска и друга линиска инфраструктура (текстуален и графички дел);

ѓ) Мапирање на состојбата на урбаното зеленило, вклучително и бариерите за лицата со хендикеп (текстуален и графички дел, согласно Зелениот катастар);

е) Достапност на урбаното зеленило во урбаните четврти во однос на квантитет, квалитет и поврзаност со постојната улична и мрежа на велосипедски патеки (текстуален и графички дел);

ж) Достапни финансиски средства за планирање, проектирање, подигање и одржување на урбаното зеленило (текстуален дел) и

з) Проблеми во врска со планирањето, проектирањето, подигањето и одржувањето на урбаното зеленило (текстуален дел).

Член 7

Визијата, стратешките цели и индикаторите за следење на развојот на урбаното зеленило од член 5 став (3) точка б) од овој правилник ги утврдуваат:

а) Потребите за зелени површини во областите со високи концентрации на загадувачки материи во воздухот, со висок процент на водонепропустни поплочени и асфалтирани површини, односно таканаречени топлотни “острови”;

б) Постојните зелени површини на кои треба да се подобри квалитетот на зеленилото,

в) Просторите погодни за иден развој и проширување на зеленилото и

г) Индикаторите за следење на развојот на зеленилото и спроведување на одделните мерки и активности.

Член 8

Акцискиот план за унапредување и развој на урбаното зеленило од член 5 став (3) точка в) од овој правилник содржи:

а) Мерки и активности за планирање, проектирање, подигање и одржување на урбаното зеленило со цел регулација на температурата во градот, подобрување на квалитетот на воздухот и заштита на климата, намалување на количествата на атмосферски води што се зафаќаат во градската канализациска мрежа, намалување на загадувањето на површинските водотеци во градот, намалување на бучавата, складирање на јаглерод, подобрување на биолошката разновидност и намалување на фрагментацијата на мрежата на урбаното зеленило, како и за рекултивација на деградирани и контаминирани области (текстуален и графички дел). За секоја од мерките се предвидува одговорна институција и рокови за спроведување;

б) Мапирање на проекциите на урбаното зеленило со цел спроведување на мерките и активностите (текстуален и графички дел) и

в) Предвидени финансиски средства за планирање, проектирање, подигање и одржување на урбаното зеленило и извори на финансирање (текстуален дел).

4. Основен план за подигање и развој на зеленилото

Член 9

(1) Основниот план за подигање и развој на зеленилото содржи текстуален, графички и нумерички дел.

(2) Основниот план за подигање и развој на зеленилото се изработува во две фази и тоа:

а) Документациска основа (текстуален, графички и нумерички дел) и

б) Планска документација (текстуален, графички и нумерички дел).

Член 10

(1) Текстуалниот дел на Документациската основа од член 9 став (2) точка а) од овој правилник содржи:

а) Инвентаризација на зеленило, односно извод од Зелениот катастар за планскиот опфат;

б) Дистрибуција на зеленилото и поврзаност со другите наменски зони преку постојна сообраќајна инфраструктура;

в) Функции на зеленилото во планскиот опфат и тоа:

1. Активна рекреација,
2. Пасивна рекреација,
3. Одржување на манифестации и
4. Други функции, утврдени со Стратегијата за развој на зеленилото.

(2) Графичкиот дел на Документациската основа од член 9 став (2) точка а) од овој правилник содржи:

а) Инвентаризација на зеленило според квалитативните и квантитативните карактеристики и според функцијата и

б) Сообраќајна поврзаност на зеленилото со другите наменски зони на градот.

(3) Нумеричкиот дел на Документациската основа од член 9 став (2) точка а) од овој правилник содржи:

а) Податоци согласно зелениот катастар (тревни површини, дрвја, грмушки, урбана опрема и др.);

б) Процентуална застапеност на зеленило за секоја градежна парцела;

в) Површина на зеленило по глава на жител и

г) Други податоци, согласно со индикаторите за следење на спроведувањето на Стратегијата за развој на зеленилото.

Член 11

(1) Текстуалниот дел на Планската документација од член 9 став (2) точка б) од овој правилник содржи:

а) Мерки за подигање, развој, заштита и управување на зеленилото со цел постигнување на стандардите за урбано зеленило преку наменување на непарцелираното земјиште како урбано зеленило, рекултивација на деградирани и контаминирани области и нивно наменување како урбано зеленило;

б) Изведба на кровни и фасадни градини во парцели на кои постојат изведени објекти и на кои е утврдено дека нема услови за постигнување на стандардите за урбано зеленило;

в) Подобрување на поврзаноста на зеленилото со другите наменски зони во планскиот опфат, вклучително и изведба на велосипедски патеки и надминување на бариери за лица со хендикеп;

г) Подобрување на биолошката разновидност и зајакнување на мрежата на зелени површини (јадра и коридори) утврдена со Стратегијата за развој на зеленилото и

д) Насоки за изработка на Годишната оперативна програма за подигање и одржување на зеленилото.

(2) Графичкиот дел на Планската документација од член 9 став (2) точка б) од овој правилник содржи:

а) зелени површини според намена и функција, вклучувајќи ги и планираните нови зелени површини, дрвореди покрај улици и водни тела, дрвенести и грмушести растенија во жардињери, кровни и фасадни градини и

б) Зелени површини спрема интензитетот на одржувањето (интензивен, оптимален и низок степен на одржување).

(3) Нумерички дел на Планската документација од член 9 став (2) точка б) од овој правилник содржи:

а) Површина на зеленилото според намена и функција (постојни и планирани нови зелени површини);

б) Број на стебла и грмушки во рамките на зелените површини (постојни и планирани нови садници);

в) Податоци за подигање на зеленило (садење на садници според вид и локација, поставување на систем за наводнување итн.);

г) Податоци за одржување (окопување, косење, кастрене, опрашување, наводнување, чистење и изнесување на зелен отпад, спрема локација и намена на зелените површини) и

д) Други податоци согласно индикаторите за следење на спроведувањето на Стратегијата за развој на зеленилото.

5. Годишна оперативна програма за подигање и одржување на зеленилото

Член 12

(1) Со Годишната оперативна програма за подигање и одржување на зеленилото се дефинираат следните податоци:

а) Површини под јавно зеленило, според намената, функцијата и степенот на одржување што е утврден од страна на Јавното претпријатие за управување со зеленилото или правното лице регистрирано за таа намена;

б) Прегледи за потребите за одржување и тоа:

1. Одржување на зелени површини: Рачно косење, грбулање на трева пред машинско косење, машинско косење, собирање трева, чистење и изнесување на зелен отпад (лист, искосена трева, искастрени гранки итн.), полевање на зелени површини;

2. Одржување на дрвенести и грмушести растенија: окопување дрвја, грмушки и жива ограда; кроење на грмушки, дрвја во дрвореди и жива ограда; фито заштита и полевање дрвореди со цистерна;

3. Одржување на цвеќе: одржување на растенија во жардињери, одржување на цветни површини: полевање, прашење, плевање, садење и расадување, окопување и прашење, како и плевање и кроење на рози;

4. Потребен број на извршители и финансиски средства согласно интензитетот и видот на одржување за секоја јавна зелена површина.

в) Подигање на зеленило, коешто опфаќа реконструкција на старото и оштетено зеленило, како и подигнување и озеленување на нови површини при изградба на комунални инфраструктурни објекти.

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.13-5053/1 Министер за животна средина
25 септември 2019 година и просторно планирање,
Скопје **Насер Нуредини, с.р.**

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3227.

Врз основа на член 88 став 1 точка в) и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, постапувајќи по барањето на Македонската Берза АД Скопје број 03-1316/3 од 24.9.2019 година, на седницата одржана на 27.9.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени и дополнувања на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза АД Скопје број 02-1470/1 од 24.9.2019 година, донесена на седницата на Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија да достави пречистен текст на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска

берза АД Скопје, во кој ќе бидат имплементирани измените и дополнувањата на тарифните ставки предвидени со Одлуката број 02-1470/1 од 24.9.2019 година.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-76 Комисија за хартии од вредност
27 септември 2019 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3228.

Врз основа на член 83 став 7 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 124/19), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.9.2019 година, се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Радиовце, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Радиовце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Радиовце.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0917-12840/1 Агенција за катастар
25 септември 2019 година на недвижности
Скопје Директор,
м-р **Борис Тунцев, с.р.**

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИСКО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

3239.

По извршениот преглед утврдено е дека во Правилникот за начинот на пренос на средствата во Фондот на ПИОСМ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 200/2019 од 1.10.2019 година) е направена техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА СРЕДСТВАТА ВО ФОНДОТ НА ПИОСМ

Членот 20 треба да гласи:

“Член 20

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на пренос на средствата во Фондот на ПИОМ објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 9/2019.

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-1363/4
3 октомври 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Максуд Али, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3230.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.108/2019), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОП РОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин -	-	68,00 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	70,00 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98		
- Дизел гориво -	-	62,00 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	51,50 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	33,779 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин -	-	28,246 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	30,095 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98		
- Дизел гориво -	-	30,371 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	30,533 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	26,536 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е и највисокиот надоместок за големопродажна маржа во износ од 1,20 денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместокот за највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98, Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во износ од 4,60 денари/литар, и вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за мазутот М-1 НС.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин -	-	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98		
- Дизел гориво -	-	0,030 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	0,040 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин -	-	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98		
- Дизел гориво -	-	0,300 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	0,300 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин -	-	21,861 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	21,707 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98		
- Дизел гориво -	-	15,291 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	6,221 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 08.10.2019 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-3161/1

7 октомври 2019 година
СкопјеПретседател,
Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2019205

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.